

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 128

18 мај 2020, понеделник

година LXXVI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1679. Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за превоз во патниот сообраќај за време на вонредна состојба....	2	1684. Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за средното образование за време на вонредна состојба.....	4
1680. Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за основното образование за време на вонредна состојба.....	2	1685. Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за данокот на додадена вредност за време на вонредна состојба.....	4
1681. Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за превоз на опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај за време на вонредна состојба....	3	1686. Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта за време на вонредна состојба.....	4
1682. Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за даночна постапка за време на вонредна состојба.....	3	1687. Решение за разрешување и именување член на Комисијата за управување со светското природно и културно наследство во Охридскиот регион.....	5
1683. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2020 година.....	3	1688. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на користење, одржување и контролирање на површините за маневрирање, платформите, објектите, инсталациите, уредите и опремата на аеродромот.....	5
		1689. Оглас од Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија.....	10

	Стр.		Стр.
1690. Одлука за утврдување на највисоките малопродажни цени на нафтните деривати и горива за транспорт..	10	1697. Тарифник на основачот на ТИРЗ „Струга“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Струга“.....	17
1691. Тарифник на основачот на ТИРЗ „Делчево“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Делчево“.....	11	1698. Тарифник на основачот на ТИРЗ „Струмица“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Струмица“.....	18
1692. Тарифник на основачот на ТИРЗ „Кичево“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Кичево“.....	12	1699. Тарифник на основачот на ТИРЗ „Берово“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Берово“.....	19
1693. Тарифник на основачот на ТИРЗ „Радовиш“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Радовиш“.....	13	1700. Тарифник на основачот на ТИРЗ „Виница“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Виница“.....	20
1694. Тарифник на основачот на ТИРЗ „Скопје 1“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Скопје 1“.....	14	1701. Тарифник на основачот на ТИРЗ „Прилеп“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Прилеп“.....	21
1695. Тарифник на основачот на ТИРЗ „Скопје 2“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Скопје 2“.....	15	1702. Тарифник на основачот на ТИРЗ „Гевгелија“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Гевгелија“.....	22
1696. Тарифник на основачот на ТИРЗ „Штип“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Штип“.....	16	Огласен дел.....	1-40

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

1679.

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 17 мај 2020 година, донесе

УРЕДБА

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕВОЗ ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Член 1

Во Уредбата со законска сила за примена на Законот за превоз во патниот сообраќај за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 86/20 и 103/20), во член 1 во ставот 2 зборовите „како и при“ се заменуваат со зборот „за“, а по зборовите „вршење на превоз на патници“ се додаваат зборовите „како и за рокот за објавување на огласот за одобрување на возни редови за нови линии или промена на возни редови на одобрени линии“.

Член 2

Во членот 3 точката на крајот од реченицата се заменува со записка и се додаваат зборовите „и 90 дена по престанокот на траењето на вонредната состојба.“

Член 3

По членот 3-б се додава нов член 3-в кој гласи:

„Член 3-в

Рокот за објавување на огласот за одобрување на возни редови за нови линии или промена на возни редови на одобрени линии, утврден во член 24-а став 3 од Законот за превоз во патниот сообраќај се продолжува за време на траење на вонредната состојба и 90 дена по престанокот на траењето на вонредната состојба.“

Член 4

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-4124/1
17 мај 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1680.

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 17 мај 2020 година, донесе

**УРЕДБА
СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА
УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА
НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА**

Член 1

Во Уредбата со законска сила за примена на Законот за основното образование за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 76/20 и 116/20), во член 1 во ставот 2 по зборот „денови“ се става запирика и се додаваат зборовите „како и за продолжување на работниот однос на административните службеници и помошно-техничките лица, кои засновале работен однос во основното училиште до денот на утврдување на постоење на вонредната состојба, без јавен оглас на определено време на работно место кое е испразнето по основ на пензионирање, боледување, отказ, смрт и преземање,“.

Член 2

По членот 3-г се додава нов член 3-д, кој гласи:

„Член 3-д

Административните службеници и помошно-техничките лица кои до денот на утврдување на постоење на вонредната состојба засновале работен однос во основните училишта без јавен оглас на определено време на работно место кое е испразнето по основ на пензионирање, боледување, отказ, смрт и преземање, најмногу до три месеци, со обезбедена согласност од градоначалникот на општината за општинските училишта, односно министерот за државните училишта, им се продолжува работниот однос за време на траењето на вонредната состојба, како и по престанокот на траењето на вонредната состојба, до завршувањето на учебната 2019/2020 година.“

Член 3

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-4127/1
17 мај 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1681.

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 17 мај 2020 година, донесе

**УРЕДБА
СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕВОЗ
НА ОПАСНИ МАТЕРИИ ВО ПАТНИОТ И ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ
СООБРАЌАЈ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА**

Член 1

Во Уредбата со законска сила за примена на Законот за превоз на опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 86/20), во член 3, точката на крајот од реченицата

се заменува со запирика и се додаваат зборовите „и 90 дена по престанокот на траењето на вонредната состојба.“

Член 2

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-4128/1
17 мај 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1682.

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 17 мај 2020 година, донесе

**УРЕДБА
СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА
УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА
НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОЧНА ПОСТАПКА ЗА ВРЕМЕ
НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА**

Член 1

Во Уредбата со законска сила за примена на Законот за даночна постапка за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 79 /20), по членот 3 се додава нов член 3-а, кој гласи:

„Член 3-а

Одредбата на член 2 од оваа уредба со законска сила ќе се применува за време на траење на вонредната состојба како и 60 дена по престанување на траењето на вонредната состојба.“

Член 2

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-4129/1
17 мај 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1683.

Врз основа на член 47 став (6) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/16, 163/16, 74/17, 83/18, 27/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 152/19, 244/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 17 мај 2020 година, донесе

**УРЕДБА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА
ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ
ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА,
МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ
НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2020 ГОДИНА**

Член 1

Во Уредбата за поблиските критериуми за директните плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2020 година („Службен весник на Република Северна Маке-

на Република Северна Македонија

донија“ бр. 278/19, 13/20, 88/20 и 111/20), во членот 3 во ставот (1) по зборовите „рокови за поднесување на барањата“ се додаваат зборовите „освен за реализација на подмерката 2.3. од член 2 став (3) од оваа уредба која ќе се врши според податоци за откупени количини на кравјо, овчо и козјо млеко за период од октомври 2019 година до септември 2020 година кои до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ќе ги достават регистрираните откупувачи на сурово млеко“.

Член 2

Во членот 4 во точката 1 зборовите „, 1.18 и 1.19“ се заменуваат со зборовите „и 1.18“.

Во точката 3 зборовите „и 1.8“ се заменуваат со зборовите „,1.8 и 1.19“.

Во точката 4 зборовите „2.3. и“ се бришат.

Член 3

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-4130/1
17 мај 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1684.

Врз основа на член 126, став (1) од Уставот на Република Северна Македонија и член 36, став (1) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 17 мај 2020 година, донесе

УРЕДБА

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Член 1

Во Уредбата со законска сила за примена на Законот за средното образование за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 76/20 и 116/20), во член 1, во ставот (2) по зборот „училишта“ се става записка и се додаваат зборовите „како и за продолжување на работниот однос на административните службеници и помошно-техничките лица, кои засновале работен однос во средното училиште до денот на утврдување на постоење на вонредната состојба, без јавен оглас на определено време на работно место кое е испразнето по основ на пензионирање, боледување, отказ, смрт и преземање.“

Член 2

По членот 3-в се додава нов член 3-г, кој гласи:

„Член 3-г

Административните службеници и помошно-техничките лица кои до денот на утврдување на постоење на вонредната состојба засновале работен однос во средните училишта без јавен оглас на определено време на работно место кое е испразнето по основ на пензионирање, боледување, отказ, смрт и преземање, најмногу до три месеци, со обезбедена согласност од градоначалникот на општината за средните општински училишта, градоначалникот на Град Скопје за средните училишта на Град Скопје, односно министерот за

државните средни училишта, им се продолжува работниот однос за време на траењето на вонредната состојба, како и по престанокот на траењето на вонредната состојба, до завршувањето на учебната 2019/2020 година.“

Член 3

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-4131/1
17 мај 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1685.

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 17 мај 2020 година, донесе

УРЕДБА

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Член 1

Во Уредбата со законска сила за примена на Законот за данокот на додадена вредност за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 82/20, 102/20 и 108/20) по членот 2-д се додава нов член 2-ѓ, кој гласи:

„Член 2-ѓ

Одредбите на членовите 2, 2-а, 2-б, 2-в и 2-г од оваа уредба со законска сила ќе се применуваат за време на траење на вонредната состојба, како и 90 дена по престанување на траењето на вонредната состојба.“

Член 2

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-4135/1
17 мај 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1686.

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 17 мај 2020 година, донесе

УРЕДБА
СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА
УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА
НА ЗАКОНОТ ЗА НАСТАВНИЦИТЕ И СТРУЧНИТЕ
СОРАБОТНИЦИ ВО ОСНОВНИТЕ И СРЕДНИТЕ
УЧИЛИШТА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Член 1

Во Уредбата со законска сила за примена на Законот за наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 116/20), во член 1 во ставот 2, по зборот „наставниците“ се додаваат зборовите „и стручните соработници“.

Член 2

Во членот 2 по зборот „наставниците“ се додаваат зборовите „и стручните соработници“.

Член 3

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-4137/1
17 мај 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1687.

Врз основа на член 10 од Законот за управување со светското природно културно наследство во охридскиот регион („Службен весник на Република Македонија“ бр. 75/2010) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015 и 140/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/2019) Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 12 мај 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
КОМИСИЈАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО СВЕТСКОТО
ПРИРОДНО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ВО
ОХРИДСКИОТ РЕГИОН

1. Димитри Голабоски се разрешува од должноста член на Комисијата за управување со светското природно и културно наследство во Охридскиот регион на негово барање.

2. За член на Комисијата за управување со светското природно и културно наследство во Охридскиот регион се именува Емилија Митева.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесување а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20-4057/1
12 мај 2020 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО
ВОЗДУХОПЛОВСТВО

1688.

Врз основа на член 79 став (1) од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12, 155/12, 42/14, 97/15, 152/15, 27/16, 31/16, 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 220/19), директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НА-
ЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ, ОДРЖУВАЊЕ И КОН-
ТРОЛИРАЊЕ НА ПОВРШИНИТЕ ЗА МАНЕВРИРАЊЕ,
ПЛАТФОРМИТЕ, ОБЈЕКТИТЕ, ИНСТАЛАЦИИТЕ,
УРЕДИТЕ И ОПРЕМАТА НА АЕРОДРОМОТ

Член 1

Во Правилникот за начинот на користење, одржување и контролирање на површините за маневрирање, платформите, објектите, инсталациите, уредите и опремата на аеродромот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 191/15 и 172/16) членот 45 се менува и гласи:

“(1) Условите за кочење во зимски услови се прикажуваат описно и со броеви описно и со броеви (ковови) кои одговараат на коефициентот на триење според следната табела:

Табела 2

Измерен - пресметан коефициент на триење	Оценка за кочење	Код за условите на ПСП (RWYCC)	Значење на кодот од пилотскиот извештај
1	2	3	4
Повеќе од 0.40	N/A	6*	-
0.40 и повеќе	добро	5	Кочењето е нормално со опремата на воздухопловот
0.39 до 0.36	средно до добро	4	Кочењето е меѓу добро и лошо
0.35 до 0.30	средно	3	Доста намалени можности за кочење
0.29 до 0.26	средно до лошо	2	Кочење со прехити или помату средно и лошо
0.25 и помалку	лошо	1	Значително намалено кочење со промена на правец
помалку од 0.25**	Пониско од лошо	0	Скоро невозможно кочење или неможност за контрола на правецот

* - се однесува само за потполно сува ПСП

** - кога на коловозот има влажен мраз, вода над компактен слој од снег или сув / влажен снег над мраз

Член 2

Во Прилогот 1 Образецот бр.2 се заменува со нов Образец бр.2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 5 ноември 2020 година.

Бр. 10-343/3
13 мај 2020 година
Скопје

Агенција за цивилно
воздухопловство
Директор,
д-р Томислав Тунтев, с.р.

**Образец бр. 2 - ИЗВЕШТАЈ ЗА СОСТОЈБАТА НА ОПЕРАТИВНИТЕ ПОВРШНИНИ
ВО ЗИМСКИ УСЛОВИ – SNOWTAM**

(Пополнува дежурен во АКЛ)

(COM наслов)	(индикатор за приоритет)	(Адреса)			
	(датум и време на пополнување) ... 20 ... година, (UTC)	(индикатор на оригинаторот)			
(скратен наслов)	(SWAA* сериски број)	(индикатор на локација)	(датум и време на проценка)	(алт. група)	
	S W * *				

(Пополнува дежурен во операторот на аеродромот)

SNOWTAM	сериски број:					
Дел за пресметка на перформансите на воздухопловот						
Ознака на аеродромот	M	A				
Дата и време на прегледот (време на завршување на проценката во UTC – месец/ден/час.мин)	M	B				
Ознака на ПСП (помал/поголем број)	M	C				
Код за состојба на ПСП (RWYCC) (за секоја третина) (според матрицата за состојба на ПСП – RCAM) 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 или NR	M	D	1/3	2/3	3/3	
Процент на покриеност на ПСП со контаминант, по третини (во проценти или NR)	C	E	1/3	2/3	3/3	
Дебелина на наслаги на ПСП, по третини, (вода или снег: кашест/влажен или сув, во мм)	C	F	1/3	2/3	3/3	
Опис на состојбата за цела должина на ПСП, по третини: (гледано од прагот со помала ознака)	M	G	1/3	2/3	3/3	
COMPACTED SNOW			компактен снег			
DRY			суво			
DRY SNOW			сув снег			
DRY SNOW ON TOP OF COMPACTED SNOW			сув снег врз компактен слој од снег			
DRY SNOW ON TOP OF ICE			сув снег врз слој од мраз			
FROST			слана			
ICE			мраз			
SLUSH			кашест снег			
STANDING WATER			стојчка вода			
WATER ON TOP OF COMPACTED SNOW	вода врз слој од компактен снег					
WET	влажно					
WET ICE	влажен мраз					
WET SNOW	влажен снег					
WET SNOW ON TOP OF COMPACTED SNOW	влажен снег врз слој од компактен снег					
WET SNOW ON TOP OF ICE	влажен снег врз слој од мраз					
Широчина на ПСП за која се однесува кодот (доколку е помал од објавениот)	O	H				
Дел за проценка на состојбата						
Редуцирана должина на ПСП (во м, доколку е помала од објавената)	O	I				
Движечки (пловечки) снег на ПСП	O	J				
Неврзан (слободен) песок на ПСП	O	K				
Третирање на ПСП со хемиски средства	O	L				
Снежни наноси (соспи) на ПСП (ако има) (одстојание од ц/л во м, со ознака "L", "R" или "LR" ако е применливо)	O	M				
Снежни наноси (соспи) на ПВ	O	N				
Снежни наноси (соспи) во близин на ПСП	O	O				
Состојба на ПВ	O	P				
Состојба на Платформи	O	R				
Измерен коефициент на кочење	O	S				
Други забелешки (plain-language remarks)	O	T				
Забелешки						

Прегледот го извршил (оригинатор):

Примил, АИС / М-НАВ:

Примил, диспечер:

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА SNOWTAM ОБРАЗЕЦ

Забелешка. - Потеклото на податоци, постапката за одценување и процедурите поврзани со системот за известување за состојбата на површината се пропишани во Процедурите за услуги на воздухопловната навигација - Аеродроми (PANS-Aerodromes, Doc 9981).

1. Општо

- а) Кога се известува за повеќе од една ПСП, точките В до Н (дел за пресметка на перформансите на воздухоплов) се повторуваат.
- б) Буквите кои означуваат ставки се користат само за референтни цели и не треба да бидат вклучени во пораките. Буквите, М (задолжително), С (условно) и О (по избор) означуваат употреба и информации и се вклучуваат како што е објаснето подолу.
- в) Се користат метрички единици, а мерната единица не се известува.
- г) Максималната важност на SNOWTAM е 8 часа. Нов SNOWTAM се издава секогаш кога се добива нов извештај за состојбата на ПСП.
- д) Еден SNOWTAM го откажува претходниот SNOWTAM.
- ѓ) Скратениот наслов „TTAAiiii CCCC MMYGGgg (BBB)“ е вклучен за да ја олесни автоматската обработка на SNOWTAM пораките во компјутерската база на податоци. Објаснувањето на овие симболи е:

TT	= ознака за SNOWTAM = SW;
AA	= географска ознака за држава, на пр. LF = FRANCE, EG = Велика Британија (see Location Indicators (Doc 7910), Part 2, Index to Nationality Letters for Location Indicators);
iiii	= 4-цифрен сериски број на SNOWTAM;
CCCC	= ознака со четири букви на аеродромот на кој се однесува SNOWTAM (see Location Indicators (Doc 7910));
MMYYGGgg	= датум / време на проценка/мерење, при што: MM = месец, на пр. јануари = 01, декември = 12 YY = ден во месецот GGgg = време во часови (GG) и минути (gg) UTC;
(BBB)	= изборна група за корекција, во случај на грешка, на SNOWTAM порака претходно дистрибуирана со истиот сериски број = COR

Забелешка 1. - Заградите во (BBB) се користат за да означат дека оваа група не е задолжителна.

Забелешка 2. - Кога се известува за повеќе од една ПСП и поединечни датуми/времиња на набљудување / проценка се означени со повторување на точка В, последниот датум / време на набљудување/проценка се внесува скратено (MMYYGGgg).

Пример: Скратен наслов на SNOWTAM бр.149 од Цирих, мерење/набљудување на
7 November at 0620 UTC:
SWLS0149 LSZH 11070620

Забелешка. - Групите со информација се одделени со празно место, како што е прикажано погоре.

- е) Текстот „SNOWTAM“ во форматот SNOWTAM и серискиот број на SNOWTAM со четири цифри се одделува со празно место, на пример: SNOWTAM 0124.
- ж) Поради читливост на SNOWTAM пораката, се вклучува линија после серискиот број на SNOWTAM, по точка А, и по делот за пресметка на перформансите на воздухопловот.
- з) Кога се известува за повеќе од една ПСП, се повторуваат информациите во делот за пресметка на перформансите на воздухопловот од датумот и времето на проценка за секоја ПСП пред информациите во делот за проценка на состојбата.
- и) Задолжителни информации се:
 1. Ознака на аеродром;
 2. Датум и време на преглед;
 3. Помала ознака на ПСП;
 4. Код за состојба на ПСП за секоја третина; и
 5. Опис на состојбата за секоја третина на ПСП (кога кодот за состојбата на ПСП (RWYCC) е 1-5).

2. 2. Дел за пресметка на перформансите на воздухопловот

Точка А - Ознака на аеродромот (ознака за локација со четири букви).

Точка В - Датум и време на преглед (датум/време од осум цифри го дава времето на преглед, и тоа месец, ден, час и минута во UTC).

Точка С - Помала ознака на ПСП (nn [L] или nn [C] или nn [R]).

Забелешка. - За секоја ПСП се вметнува само една ознака и секогаш помалиот број.

Точка D - Код за состојба на ПСП за секоја третина. Само една цифра (0, 1, 2, 3, 4, 5 или 6) се вметнува за секоја третина, одделена со коси црти (n/n/n).

Точка E - Процент на покриеност за секоја третина на ПСП. Ако е обезбеден, се внесува 25, 50, 75 или 100 за секоја третина, одделен со коси црти ([n] nn/[n]nn/[n]nn).

Забелешка 1. - Овие информации се даваат само ако за секоја третина на ПСП (точка D) состојбата на ПСП е пријавена различно од 6 и постои опис на состојбата за секоја третина на ПСП (точка G) која е пријавена различно од DRY.

Забелешка 2. - Кога не се известува за состојбата, тоа се означува со внесување „NR“ за соодветна третина(и).

Точка F - Дебелината на значителниот контаминант се внесува во милиметри за секоја третина од ПСП, одделена со коси црти (nn/nn/nn или nnn/nnn/nnn).

Забелешка 1. - Овие информации се даваат само за следните типови на контаминанти:

- стоечка вода, вредности што треба да се пријават 04, потоа проценета вредност. Значајни промени од 3 мм до и вклучувајќи 15 мм;
- кашест снег, вредности што треба да се пријават 03, потоа проценета вредност. Значајни промени од 3 мм до и вклучително и 15 мм;
- влажен снег, вредности што треба да се пријават 03, потоа проценета вредност. Значајни промени од 5 мм; и
- сув снег, вредности што треба да се пријават 03, потоа проценета вредност. Значајни промени од 20 мм.

Забелешка 2. - Кога не се известува за состојбата, тоа се означува со внесување „NR“ за соодветна третина(и).

Точка G - Опис на состојбата за секоја третина од ПСП. Се вметнува било кој од следниве описи за состојбата за секоја третина од ПСП, одделени со коси црти.

COMPACTED SNOW	компактен снег
DRY SNOW	сув снег
DRY SNOW ON TOP OF COMPACTED SNOW	сув снег врз компактен слој од снег
DRY SNOW ON TOP OF ICE	сув снег врз слој од мраз
FROST	слана
ICE	мраз
SLUSH	кашест снег
STANDING WATER	стоечка вода
WATER ON TOP OF COMPACTED SNOW	вода врз слој од компактен снег
WET	влажно
WET ICE	влажен мраз
WET SNOW	влажен снег
WET SNOW ON TOP OF COMPACTED SNOW	влажен снег врз слој од компактен снег
WET SNOW ON TOP OF ICE	влажен снег врз слој од мраз
DRY (only reported when there is no contaminant)	суво (се известува само кога нема контаминант)

Забелешка. - Кога не се известува за состојбата, се пишува „NR“ за соодветна третина од ПСП.

Точка H - Ширина на ПСП на која се однесува кодот за состојбата на ПСП. Се внесува ширината во метри ако е помала од објавената ширина на ПСП.

3. Дел за проценка на состојба

Забелешка 1. - Елементите во делот за проценка на состојбата завршуваат со точка.

Забелешка 2. - Елементите во делот за проценка на состојбата за кои не постојат податоци или каде условните околности за објавување не се исполнети, целосно се изоставаат.

Точка I - Редуцирана должина на ПСП. Се внесува применливата ознака на ПСП и расположливата должина во метри (пример: RWY nn [L] или nn [C] или nn [R] REDUCED TO [n]nnn).

Забелешка. - Оваа информација е условена кога е објавен NOTAM со нов пакет на декларирани должини.

Точка J - Движечки (пловечки) снег на ПСП. Кога се известува, се внесува „DRIFTING SNOW“.

Точка K - Значителна количина на неврзан (слободен) песок на ПСП. Кога се известува за значителна количина на неврзан (слободен) песок на ПСП, се внесува пониската ознака на ПСП и одделено со простор „LOOSE SAND“ (RWY nn или RWY nn[L] или nn[C] или nn[R] LOOSE SAND).

Точка L - Третирање на ПСП со хемиски средства. Кога се известува за примена на хемиски средства, се внесува пониската ознака на ПСП и одделено со простор „CHEMICALLY TREATED“ (RWY nn или RWY nn[C] или nn[R] CHEMICALLY TREATED).

Точка M - Снежни наноси на ПСП. Кога се известува за снежни наноси присутни на ПСП, се внесува пониската ознака на ПСП и одделено со простор „SNOW BANK“ и одделено со простор лево „L“ или десно „R“ или од двете страни „LR“, по што следи растојанието во метри од централна линија одделено со простор FM CL (RWY nn или RWY nn[L] или nn[C] или nn[R] SNOW BANK Lnn или Rnn или LRnn FM CL).

- Точка N** - Снежни наноси на ПВ. Кога се известува за снежни наноси присутни на ПВ, се внесува ознака на ПВ и одделено со простор „SNOW BANK“ (TWY [nn]n SNOW BANK).
- Точка O** - Снежни наноси во непосредна близина на ПСП. Кога се известува за снежни наноси кои продираат во висината на снегот наведена во аеродромскиот план, се внесува пониската ознака на ПСП и „ADJ SNOW BANKS“ (RWY nn или RWY nn[L] или nn[C] или nn[R] ADJ SNOW BANKS) .
- Точка P** - Состојба на ПВ. Кога се известува за состојбата на ПВ како лоша, се внесува ознаката на ПВ а потоа простор „POOR“ (TWY [n или nn] POOR или ALL TWYS POOR).
- Точка R** - Состојба на платформи. Кога се известува за состојбата на платформа како лоша, се внесува ознака на платформата проследена со простор „POOR“ (APRON (nnnn) POOR или ALL APRONS POOR).
- Точка S** - Измерен коефициент на кочење. Кога се известува, се внесува измерениот коефициент на кочење и опремата за мерење.
Забелешка. - Ова се известува ако Државата има воспоставена програма за мерење на триење на ПСП со употреба на опрема за мерење одобрена од Државата.
- Точка T** - Други забелешки.

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 1689.

Претседателот на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија врз основа на член 14ст.1 т.1 и т.2 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/07), распиша

О Г Л А С за избор на I

1. Членови на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија од редот на јавните обвинители од подрачјата на Вишите јавни обвинителства во Битола, Гостивар и Скопје.

2. Член на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија од единствената посебна листа на кандидати припадници на сите зедници кои не се мнозинство во Република Северна Македонија за целата територија на Република Северна Македонија со изборни места како за општа листа.

Согласно член 16 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија на огласот може да се пријави секој јавен обвинител кој во моментот на објавувањето на огласот врши функција на јавен обвинител и кој има најмалку осум години стаж како јавен обвинител и во последните две години да не му е изречена дисциплинска мерка.

Согласно член 17 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија кандидатите својата кандидатура ја поднесуваат писмено до Советот и кон пријавата доставуваат:

- Потврда за стаж како јавен обвинител.
- Потврда дека во последните две години не му е изречена дисциплинска мерка.
- Биографски податоци за стручниот и професионалниот развој.
- Податоци за учество во стручна и професионална едукација, издадени од Академијата за судии и јавни обвинители.
- Изјава за која листа се пријавува.

Гласањето ќе се одржи на 16.6.2020 година, почнувајќи од 8.00 и трае непрекинато до 16.00 часот.

Кандидатите кои ќе се пријават на огласот пријавите да ги достават до Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија на кеј Димитар Влахов бр.4 кат 5 во рок од 15 дена од објавата на огласот во „Службен весник на РСМ“.

Некомплетните документи нема да бидат разгледувани.

Приемот на документи ќе се врши секој работен ден од 9:00-15:00 часот.

Бр. 08-78/1
14 мај 2020 година
Скопје

Совет на јавните обвинители
на Република Северна Македонија
Претседател,
Ацо Колевски, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 1690.

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 16 и член 149 од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и член 8 од Правилникот за формирање на највисоки малопродажни цени на одделни нафтни деривати и горива за транспорт („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 108/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 18.5.2020 година, донесе

О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ МАЛОПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА НАФТЕНИТЕ ДЕРИВАТИ И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ

Член 1

(1) Највисоките малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт, изнесуваат:

- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 95	54,50 (денари/литар)
- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 98	57,00 (денари/литар)
- Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	47,00 (денари/литар)
- Масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	35,00 (денари/литар)
- Мазут М-1 НС	19,498 (денари/килограм)

(2) Трговците на големо и трговците на мало со нафтни деривати и горива за транспорт можат да ги формираат цените на одделни нафтни деривати и горива за транспорт и пониско од највисоките цени утврдени во став (1) од овој член.

(3) Највисоките малопродажни цени формирани согласно со став (1) на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко склад на трговец на големо со нафтни деривати и горива за транспорт во земјата.

(4) Во највисоките малопродажни цени формирани согласно со овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот за данокот за додадена вредност.

Член 2

(1) Во највисоките малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт утврдени со членот 1 од оваа одлука, содржани се и највисоките набавни цени, коишто изнесуваат:

- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 95	14,076 (денари/литар)
- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 98	15,955 (денари/литар)
- Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	14,864 (денари/литар)
- Масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	13,813 (денари/литар)
- Мазут М-1 НС	14,634 (денари/килограм)

Член 3

Во највисоките малопродажни цени утврдени со членот 1 од оваа одлука, содржан е надоместок за трошоци за работење преку склад и трговска маржа, којшто за Еуросупер БС-95 е во износ од 5,698 денари/литар, за Еуросупер БС-98 е во износ од 5,938 денари/литар, за Еуродизел БС (Д-Е V) е во износ од 5,766 денари/литар, за Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) е во износ од 5,622 денари/литар, додека за мазутот М-1 НС надоместокот е во износ од 1,00 денар/килограм.

Член 4

Во највисоките малопродажни цени утврдени со членот 1 од оваа одлука, со исклучок за мазутот М-1 НС, содржан е надоместокот за транспортни трошоци од склад до бензински станици во износ од 0,75 денари/литар за сите нафтени деривати.

Член 5

Во највисоките малопродажни цени утврдени со членот 1 од оваа одлука содржан е надоместок за финансирање на активностите во областа на животната средина што согласно член 184 став 2 алинеја 2 од Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон:

- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 95	0,080 (денари/литар)
- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 98	0,080 (денари/литар)
- Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	0,030 (денари/литар)
- Масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	0,040 (денари/литар)
- Мазут М-1 НС	0,050 (денари/килограм)

Член 6

Во највисоките малопродажните цени утврдени со членот 1 од оваа одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што согласно член 24 став (3) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците при увоз и/или производство на нафтени деривати:

- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 95	0,890 (денари/литар)
- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 98	0,890 (денари/литар)
- Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	0,300 (денари/литар)
- Масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	0,300 (денари/литар)
- Мазут М-1 НС	0,740 (денари/килограм)

Член 7

Во највисоките малопродажните цени утврдени со членот 1 од оваа одлука акцизите што ги плаќаат обврзниците согласно прописите за акцизи, изнесуваат:

- Моторен бензин -ж ЕУРОСУПЕР БС - 95	24,692 (денари/литар)
- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 98	24,692 (денари/литар)
- Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	18,121 (денари/литар)
- Масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	9,136 (денари/литар)
- Мазут М-1 НС	0,100 (денари/килограм)

Член 8

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе отпочне да се применува од 00:01 часот на 19.5.2020 година и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Бр. 02-1216/1
18 мај 2020 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКИ
ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ

1691.

Врз основа на член 12 став (4) алинеја 8 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр.14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15, 192/15, 217/15, 30/16 и 83/18), Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони во име на Владата на Република Северна Македонија како основач на Технолошката индустриска развојна зона „Делчево“, на 30.4.2020 година го донесе следниот:

ТАРИФНИК
НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „ДЕЛЧЕВО“ НА
НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН
КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ „ДЕЛЧЕВО“

I

	Опис на услуга	Цена во МКД
1.	Месечен паушал за одржување на инфраструктурата во ТИРЗ „Делчево“ - одржување на инфраструктурата во границите на зоната и одржување на јавни површини= 0,20 мкд/ м²; - одржување на уличното осветлување на јавните површини во зоната= 0,20 мкд/ м² - 24-часовно физичко обезбедување на зоната= 0,20 мкд/ м² - 24-часовна контрола при влез и излез во зоната= 0,20 мкд/ м² - обезбедување на услови за работа на Царинскиот орган= 0,20 мкд/ м²	1,00 МКД/м² закупен простор
2.	Запис за влез/излез при обавување на увоз, извоз, реекспорт и евиденција за влез и излез на стоки во ТИРЗ согласно Правилникот за задолжителните податоци кои треба да ги содржи евиденцијата и записот од евиденцијата за внесување или изнесување на стоки/добри во или од технолошка индустриска развојна зона и образецот од записот од евиденцијата. Наплатата се врши по број на изготвени Записи за влез/излез во и од ТИРЗ „Делчево“.	450,00 МКД по запис
3.	Мерење на вага на возило	450,00 МКД
4.	Закупнина за 1м² затворен магацински простор	200,00 МКД месечно
5.	Закупнина за 1м² отворен магацински простор	60,00 МКД месечно
6.	Поставување на контејнери за опслужување на корисници до 5м²	6.000,00 МКД месечно
7.	Поставување на контејнери за опслужување на корисници до 15м²	8.500,00 МКД месечно
8.	Поставување на контејнери за опслужување на корисници до 30м²	12.500,00 МКД месечно
9.	Закупнина за поставување на банкомат	6.000,00 МКД месечно
10.	Долготраен и краткотраен закуп на градежно земјиште за инфраструктурните објекти во рамките на зоната кои ги градат субјектите даватели на јавни услуги кои се надлежни за изградба на електроенергетска, водоводна, канализациона, гасоводна и телекомуникациска инфраструктура	600,00 МКД/ м² месечно

*Износите во табелата се дадени без вклучен ДДВ.

II

Во случај кога за потребите на корисник на технолошко индустриска развојна зона закупец на земјиште кој има склучено договор за закуп на земјиште во технолошката индустриска развојна зона ќе гради објект во технолошката индустриска развојна зона, обврските од делот I точка 1 од овој тарифник, паѓаат на товар на закупецот на земјиштето кој ќе го гради објектот за потребите на корисникот.

III

Во случај кога за потребите на корисник на технолошко индустриска развојна зона закупец на земјиште кој има склучено договор за закуп на земјиште во технолошката индустриска развојна зона ќе гради објект во технолошката индустриска развојна зона, износите на услугите утврдени во делот I точка 1 од овој тарифник ќе се фактурираат со пресметано ДДВ.

IV

Висината на надоместокот за поставување на инсталации во рамките на опфатот на зоната согласно Законот за градежно земјиште, се утврдува според Уредбата за висината на цената на градежното земјиште сопственост на Република Македонија и висината на посебните трошоци за спроведување на постапките за отуѓување, давање под закуп и за засновањето на право на стварна службеност.

V

Надоместоците за услугите од дел I од овој тарифник се наплатуваат во рок од 15 дена од денот кога корисникот односно закупец на земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник ја примил фактурата во архивата на корисникот односно на закупецот на земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник. Во фактурата ќе се пресметуваат износи согласно исполнувањето на услугите. Доколку некои од услугите од дел I точка 1 од овој тарифник не се обезбедени од страна на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, за конкретна парцела на корисникот односно закупецот на земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник, фактурите ќе бидат намалени за износот на поединечната услуга која не е обезбедена, за што Управниот одбор ќе донесе посебна одлука за намалување односно за нефактурирање за услуги кои не се обезбедени од страна на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.

Обврската за надоместоците од дел I точки 1 и 2 од овој тарифник, корисникот односно закупец на земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник е обврзан да ја плаќа од денот на добивање на Решение за започнување со работа на корисникот од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони согласно член 33 став 3 и 4 од Законот за ТИРЗ.

VI

Изготвувањето на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ „Делчево“ од дел I точка 2 на овој тарифник се врши по избор на корисникот и тоа: по превозно средство или по фактура за стока транспортирана со повеќе превозни средства со неограничен број на влез/излез на превозни средства во текот на денот најдоцна до 24 часот.

Секоја стока со вредност помала од 6.200,00 МКД е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ „Делчево“ и мерење на вага на возило од дел I точки 2 и 3 на овој тарифник.

По исклучок од став 1 на овој дел домашна стока која со вкупен износ на надоместок за извршен промет, без данок на додадена вредност, е еднаков или помал од 60.000,00 денари, како и во случаи при промет на домашна стока наменета за крајна потрошувачка согласно со Законот за данокот на додадена вредност, е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ „Делчево“ од дел I точки 2 и 3 на овој тарифник согласно член 41 од Законот за технолошки индустриски развојни зони.

Стока наменета за испитување, истражување, анализирање или тестирање согласно со член 196 точка 8 од Царинскиот закон е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ „Делчево“ од дел I точки 2 и 3 на овој тарифник.

VII

Со денот на влегувањето во сила на овој тарифник престанува да важи Тарифникот на основачот на ТИРЗ „Делчево“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Делчево“ („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.49/20).

VIII

Овој тарифник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од Владата на Република Северна Македонија.

Бр. 01-676/1
30 април 2020 година
Скопје

Претседател
на Управен одбор,
Виктор Андонов, с.р.

1692.

Врз основа на член 12 став (4) алинеја 8 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр.14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15, 192/15, 217/15, 30/16 и 83/18), Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони во име на Владата на Република Северна Македонија како основач на Технолошката индустриска развојна зона „Кичево“, на 30.4.2020 година го донесе следниот:

ТАРИФИК НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „КИЧЕВО“ НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ „КИЧЕВО“

I

	Опис на услуга	Цена во МКД
1.	Месечен паушал за одржување на инфраструктурата во ТИРЗ „Кичево“ - одржување на инфраструктурата во границите на зоната и одржување на јавни површини= 0,40 мкд/ м² - одржување на уличното осветлување на јавните површини во зоната= 0,40 мкд/ м² - 24-часовна физичко обезбедување на зоната= 0,40 мкд/ м² - 24-часовна контрола при влез и излез во зоната= 0,40 мкд/ м² - обезбедување на услови за работа на Царинскиот орган= 0,40 мкд/ м²	2,00 МКД/м² закупен простор
2.	Запис за влез/излез при обавување на увоз, извоз, реекспорт и евиденција за влез и излез на стоки во ТИРЗ согласно Правилникот за задолжителните податоци кои треба да ги содржи евиденцијата и записот од евиденцијата за внесување или изнесување на стоки/добра во или од технолошка индустриска развојна зона и образецот од записот од евиденцијата. Наплатата се врши по број на изготвени Записи за влез/излез во и од ТИРЗ „Кичево“.	450,00 МКД по запис
3.	Мерење на вага на возило	450,00 МКД
4.	Закупнина за 1м² затворен магацински простор	200,00 МКД месечно
5.	Закупнина за 1м² отворен магацински простор	60,00 МКД месечно
6.	Поставување на контејнери за опслужување на корисници до 5м²	6.000,00 МКД месечно
7.	Поставување на контејнери за опслужување на корисници до 15м²	8.500,00 МКД месечно
8.	Поставување на контејнери за опслужување на корисници до 30м²	12.500,00 МКД месечно
9.	Закупнина за поставување на банкомат	6.000,00 МКД месечно
10.	Долготраен и краткотраен закуп на градежно земјиште за инфраструктурните објекти во рамките на зоната кои ги градат субјектите даватели на јавни услуги кои се надлежни за изградба на електроенергетска, водоводна, канализациона, гасоводна и телекомуникациска инфраструктура	600,00 МКД/ м² месечно
11.	Услуги со повеќенаменска машина	2.500,00 МКД/ 1 час

Износите во табелата се дадени без вклучен ДДВ.

II

Во случај кога за потребите на корисник на технолошко индустриска развојна зона закупец на земјиште кој има склучено договор за закуп на земјиште во технолошката индустриска развојна зона ќе гради објект во технолошката индустриска развојна зона, обврските од делот I точка 1 од овој тарифник, паѓаат на товар на закупецот на земјиштето кој ќе го гради објектот за потребите на корисникот.

III

Во случај кога за потребите на корисник на технолошко индустриска развојна зона закупец на земјиште кој има склучено договор за закуп на земјиште во технолошката индустриска развојна зона ќе гради објект во технолошката индустриска развојна зона, износите на услугите утврдени во делот I точка 1 од овој тарифник ќе се фактурираат со пресметано ДДВ.

IV

Висината на надоместокот за поставување на инсталации во рамките на опфатот на зоната согласно Законот за градежно земјиште, се утврдува според Уредбата за висината на цената на градежното земјиште сопственост на Република Македонија и висината на посебните трошоци за спроведување на постапките за отуѓување, давање под закуп и за засновањето на право на стварна службеност.

V

Надоместоците за услугите од дел I од овој тарифник се наплатуваат во рок од 15 дена од денот кога корисникот односно закупец на земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник ја примил фактурата во архивата на корисникот односно на закупецот на земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник. Во фактурата ќе се пресметуваат износи согласно исполнувањето на услугите. Доколку некои од услугите од дел I точка 1 од овој тарифник не се обезбедени од страна на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, за конкретна парцела на корисникот односно закупецот на земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник, фактурите ќе бидат намалени за износот на поединечната услуга која не е обезбедена, за што Управниот одбор ќе донесе посебна одлука за намалување односно за нефактурирање за услуги кои не се обезбедени од страна на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.

Обврската за надоместоците од дел I точки 1 и 2 од овој тарифник, корисникот односно закупец на земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник е обврзан да ја плаќа од денот на добивање на Решение за започнување со работа на корисникот од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони согласно член 33 став 3 и 4 од Законот за ТИРЗ.

VI

Изготвувањето на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ "Кичево" од дел I точка 2 на овој тарифник се врши по избор на корисникот и тоа: по превозно средство или по фактура за стока транспортирана со повеќе превозни средства со неограничен број на влез/излез на превозни средства во текот на денот најдоцна до 24 часот.

Секоја стока со вредност помала од 6.200,00 МКД е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ "Кичево" и мерење на вага на возило од дел I точки 2 и 3 на овој тарифник.

По исклучок од став 1 на овој дел домашна стока која со вкупен износ на надоместок за извршен промет, без данок на додадена вредност, е еднаков или помал од 60.000,00 денари, како и во случаи при промет на домашна стока наменета за крајна потрошувачка согласно со Законот за данокот на додадена вредност, е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ "Кичево" од дел I точки 2 и 3 на овој тарифник согласно член 41 од Законот за технолошки индустриски развојни зони.

Стоката наменета за испитување, истражување, анализирање или тестирање согласно со член 196 точка 8 од Царинскиот закон е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ "Кичево" од дел I точки 2 и 3 на овој тарифник.

VII

Со денот на влегувањето во сила на овој тарифник престанува да важи Тарифникот на основачот на ТИРЗ "Кичево" на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ "Кичево" („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.49/20).

VIII

Овој тарифник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од Владата на Република Северна Македонија.

Бр. 01-676/2
30 април 2020 година
Скопје

Претседател
на Управен одбор,
Виктор Андонов, с.р.

1693.

Врз основа на член 12 став (4) алинеја 8 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр.14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15, 192/15, 217/15, 30/16 и 83/18), Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони во име на Владата на Република Северна Македонија како основач на Технолошката индустриска развојна зона „Радовиш“, на 30.4.2020 година го донесе следниот:

ТАРИФНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „РАДОВИШ“ НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ „РАДОВИШ“

I

	Опис на услуга	Цена во МКД
1.	Месечен паушал за одржување на инфраструктурата во ТИРЗ "Радовиш" - одржување на инфраструктурата во границите на зоната и одржување на јавни површини= 0,40 мкд/ м²; - одржување на уличното осветлување на јавните површини во зоната= 0,40 мкд/ м²; - 24-часовно физичко обезбедување на зоната=0,40 мкд/ м²; - 24-часовна контрола при влез и излез во зоната= 0,40 мкд/ м²; - обезбедување на услови за работа на Царинскиот орган= 0,40 мкд/ м²	2,00 МКД/м² закупен простор
2.	Запис за влез/излез при обавување на увоз, извоз, реекспорт и евиденција за влез и излез на стоки во ТИРЗ согласно Правилникот за задолжителните податоци кои треба да ги содржи евиденцијата и записот од евиденцијата за внесување или изнесување на стоки/добра во или од технолошка индустриска развојна зона и образецот од записот од евиденцијата. Наплатата се врши по број на изготвени Записи за влез/излез во и од ТИРЗ "Радовиш".	450,00 МКД по запис
3.	Мерење на вага на возило	450,00 МКД
4.	Закупнина за 1м² затворен магацински простор	200,00 МКД месечно
5.	Закупнина за 1м² отворен магацински простор	60,00 МКД месечно
6.	Поставување на контејнери за опслужување на корисници до 5м²	6.000,00 МКД месечно
7.	Поставување на контејнери за опслужување на корисници до 15м²	8.500,00 МКД месечно
8.	Поставување на контејнери за опслужување на корисници до 30м²	12.500,00 МКД месечно
9.	Закупнина за поставување на банкомат	6.000,00 МКД месечно
10.	Долготраен и краткотраен закуп на градежно земјиште за инфраструктурните објекти во рамките на зоната кои ги градат субјектите даватели на јавни услуги кои се надлежни за изградба на електроенергетска, водоводна, канализациона, гасоводна и телекомуникациска инфраструктура	600,00 МКД/ м² месечно

*Износите во табелата се дадени без вклучен ДДВ.

II

Во случај кога за потребите на корисник на технолошко индустриска развојна зона закупец на земјиште кој има склучено договор за закуп на земјиште во технолошката индустриска развојна зона, обврските од делот I точка 1 од овој тарифник, паѓаат на товар на закупецот на земјиштето кој ќе го гради објектот за потребите на корисникот.

III

Во случај кога за потребите на корисник на технолошко индустриска развојна зона закупец на земјиште кој има склучено договор за закуп на земјиште во технолошката индустриска развојна зона ќе гради објект во технолошката индустриска развојна зона, износите на услугите утврдени во делот I точка 1 од овој тарифник ќе се фактурираат со пресметано ДДВ.

IV

Висината на надоместокот за поставување на инсталации во рамките на опфатот на зоната согласно Законот за градежно земјиште, се утврдува според Уредбата за висината на цената на градежното земјиште сопственост на Република Македонија и висината на посебните трошоци за спроведување на постапките за отуѓување, давање под закуп и за засновањето на право на стварна службеност.

V

Надоместоците за услугите од дел I од овој тарифник се наплатуваат во рок од 15 дена од денот кога корисникот односно закупец на земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник ја примил фактурата во архивата на корисникот односно на закупецот на земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник. Во фактурата ќе се пресметуваат износи согласно исполнувањето на услугите. Доколку некои од услугите од дел I точка 1 од овој тарифник не се обезбедени од страна на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, за конкретна парцела на корисникот односно закупецот на земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник, фактурите ќе бидат намалени за износот на поединечната услуга која не е обезбедена, за што Управниот одбор ќе донесе посебна одлука за намалување односно за нефактурирање за услуги кои не се обезбедени од страна на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.

Обврската за надоместоците од дел I точки 1 и 2 од овој тарифник, корисникот односно закупец на земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник е обврзан да ја плаќа од денот на добивање на Решение за започнување со работа на корисникот од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони согласно член 33 став 3 и 4 од Законот за ТИРЗ.

VI

Изготвувањето на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ "Радовиш" од дел I точка 2 на овој тарифник се врши по избор на корисникот и тоа: по превозно средство или по фактура за стока транспортирана со повеќе превозни средства со неограничен број на влез/излез на превозни средства во текот на денот најдоцна до 24 часот.

Секоја стока со вредност помала од 6.200,00 МКД е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ "Радовиш" и мерење на вага на возило од дел I точки 2 и 3 на овој тарифник.

По исклучок од став 1 на овој дел домашна стока која со вкупен износ на надоместок за извршен промет, без данок на додадена вредност, е еднаков или помал од 60.000,00 денари, како и во случаи при промет на домашна стока наменета за крајна потрошувачка согласно со Законот за данокот на додадена вредност, е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ "Радовиш" од дел I точки 2 и 3 на овој тарифник согласно член 41 од Законот за технолошки индустриски развојни зони.

Стока наменета за испитување, истражување, анализирање или тестирање согласно со член 196 точка 8 од Царинскиот закон е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ "Радовиш" од дел I точки 2 и 3 на овој тарифник.

VII

Со денот на влегувањето во сила на овој тарифник престанува да важи Тарифникот на основачот на ТИРЗ "Радовиш" на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ "Радовиш" ("Службен весник на Република Северна Македонија" бр.49/20).

VIII

Овој тарифник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од Владата на Република Северна Македонија.

Бр. 01 – 676/3
30 април 2020 година
Скопје

Претседател
на Управен одбор,
Виктор Андонов, с.р.

1694.

Врз основа на член 12 став (4) alineја 8 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр.14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15, 192/15, 217/15, 30/16 и 83/18), Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони во име на Владата на Република Северна Македонија како основач на Технолошката индустриска развојна зона „Скопје 1“, на 30.4.2020 година го донесе следниот:

ТАРИФНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „СКОПЈЕ 1“ НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ „СКОПЈЕ 1“

I

	Опис на услуга	Цена во МКД
1.	Месечен паушал за одржување на инфраструктурата во ТИРЗ "Скопје 1" - одржување на инфраструктурата во границите на зоната и одржување на јавни површини: 1 мкд/ м ² - одржување на уличното осветлување на јавните површини во зоната= 1 мкд/ м ² - 24-часовно физичко обезбедување на зоната= 1 мкд/ м ² - 24-часовна контрола при влез и излез во зоната= 1 мкд/ м ² - обезбедување на услови за работа на Царинскиот орган= 1 мкд/ м ²	5,00 МКД/м ² закупен простор
2.	Запис за влез/излез при обавување на увоз, извоз, реекспорт и евиденција за влез и излез на стоки во ТИРЗ согласно Правилникот за задолжителните податоци кои треба да ги содржи евиденцијата и записот од евиденцијата за внесување или изнесување на стоки/добра во или од технолошка индустриска развојна зона и образецот од записот од евиденцијата. Наплатата се врши по број на изготвени Записи за влез/излез во и од ТИРЗ "Скопје 1".	450,00 МКД по запис
3.	Мерење на вага на возило	450,00 МКД
4.	Надоместоци за користење на паркинг терминал и јавен паркинг во ТИРЗ "Скопје 1"	
4.1	Наплата за користење паркинг терминал (по изминати 24 часа) за секои започнати 24 часа	1.000,00 МКД
4.2	Наплата за користење на јавен паркинг (по изминати 120 минути)	30,00 МКД/1 час
4.3	Преплата за користење јавен паркинг по возило	
4.3.1	Преплата по возило за еден (1) месец	1.000,00 МКД
4.3.2	Преплата по возило за три (3) месеца	2.000,00 МКД
4.3.3	Преплата по возило за шест (6) месеца	4.000,00 МКД
4.3.4	Преплата по возило за една (1) година	6.000,00 МКД
4.4	Наплата за изгубен паркинг билет	1.500,00 МКД
4.5	Злоупотреба на паркинг билет	5.000,00 МКД
5.	Почетна месечна Закупнина за 1м ² опремен деловен простор со површина до 25 м ²	2.000,00 МКД месечно
6.	Почетна месечна Закупнина за 1м ² неопремен деловен простор со површина над 25 м ²	1.000,00 МКД месечно
7.	Почетна месечна Закупнина за 1м ² деловен простор за вршење на угостителска дејност	400,00 МКД месечно
8.	Закупнина за 1м ² затворен магацински простор	200,00 МКД месечно
9.	Закупнина за 1м ² отворен магацински простор	60,00 МКД месечно
10.	Поставување на контејнери за опслужување на корисници до 5м ²	6.000,00 МКД месечно
11.	Поставување на контејнери за опслужување на корисници до 15м ²	8.500,00 МКД месечно
12.	Поставување на контејнери за опслужување на корисници до 30м ²	12.500,00 МКД месечно
13.	Закупнина за поставување банкомат	6.000,00 МКД месечно
14.	Долготраен и краткотраен закуп на градежно земјиште за инфраструктурните објекти во рамките на зоната кои ги градат субјектите даватели на јавни услуги кои се надлежни за изградба на електроенергетска, водоводна, канализациона, гасоводна и телекомуникациска инфраструктура.	600,00 МКД/ м ² месечно
15.	Услуги со повеќенаменска машина	2.500,00 МКД/1 час

*Износите во табелата се дадени без вклучен ДДВ.

II

Во случај кога за потребите на корисник на технолошко индустриска развојна зона закупац на земјиште кој има склучено договор за закуп на земјиште во технолошката индустриска развојна зона ќе гради објектот во технолошката индустриска развојна зона, обврските од делот I точка 1 од овој тарифник, паѓаат на товар на закупацот на земјиштето кој ќе го гради објектот за потребите на корисникот.

III

Во случај кога за потребите на корисник на технолошко индустриска развојна зона закупац на земјиште кој има склучено договор за закуп на земјиште во технолошката индустриска развојна зона, износите на услугите утврдени во делот I точка 1 од овој тарифник ќе се фактурираат со пресметано ДДВ.

IV

Висината на надоместокот за поставување на инсталации во рамките на опфатот на зоната согласно Законот за градежно земјиште, се утврдува според Уредбата за висината на цената на градежното земјиште сопственост на Република Македонија и висината на посебните трошоци за спроведување на постапките за отуѓување, давање под закуп и за засновањето на право на стварна службеност.

V

Надоместоците за услугите од дел I од овој тарифник се наплатуваат во рок од 15 дена од денот кога корисникот односно закупац на земјиште кој ќе гради објектот за потребите на корисник ја примил фактурата во архивата на корисникот односно на закупацот на земјиште кој ќе гради објектот за потребите на корисник. Во фактурата ќе се пресметуваат износи согласно исполнувањето на услугите. Доколку некои од услугите од дел I точка 1 од овој тарифник не се обезбедени од страна на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, за конкретна парцела на корисникот односно закупацот на земјиште кој ќе гради објектот за потребите на корисник, фактурите ќе бидат намалени за износот на поединечната услуга која не е обезбедена, за што Управниот одбор ќе донесе посебна одлука за намалување односно за нефактурирање за услуги кои не се обезбедени од страна на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.

Обврската за надоместоците од дел I точки 1 и 2 од овој тарифник, корисникот односно закупац на земјиште кој ќе гради објектот за потребите на корисник е обврзан да ја плаќа од денот на добивање на Решение за започнување со работа на корисникот од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони согласно член 33 став 3 и 4 од Законот за ТИРЗ.

VI

Изготвувањето на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ „Скопје 1“ од дел I точка 2 на овој тарифник се врши по избор на корисникот и тоа: по превозно средство или по фактура за стока транспортирана со повеќе превозни средства со неограничен број на влез/излез на превозни средства во текот на денот најдоцна до 24 часот.

Секоја стока со вредност помала од 6.200,00 МКД е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ „Скопје 1“ и мерење на вага на возило од дел I точки 2 и 3 на овој тарифник.

По исклучок од став 1 на овој дел домашна стока која со вкупен износ на надоместок за извршен промет, без данок на додадена вредност, е еднаков или помал од 60.000,00 денари, како и во случај при промет на домашна стока наменета за крајна потрошувачка согласно со Законот за данокот на додадена вредност, е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ „Скопје 1“ од дел I точки 2 и 3 на овој тарифник согласно член 41 од Законот за технолошки индустриски развојни зони.

Стока наменета за испитување, истражување, анализирање или тестирање согласно со член 196 точка 8 од Царинскиот закон е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ „Скопје 1“ од дел I точки 2 и 3 на овој тарифник.

VII

За државните органи, фондови, агенции, дирекции, јавни претпријатија, јавни установи, и други институции основани од државата и кои се во државна сопственост а се од посебен интерес за работата на зоната, не се наплаќа закупнина од дел I точки 5, 6 и 8 на овој тарифник.

VIII

Со денот на влегувањето во сила на овој тарифник престанува да важи Тарифникот на основаот на ТИРЗ „Скопје 1“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Скопје 1“ („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.49/20).

IX

Овој тарифник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од Владата на Република Северна Македонија.

Бр. 01 – 676/4
30 април 2020 година
Скопје

Претседател
на Управен одбор,
Виктор Андонов, с.р.

1695.

Врз основа на член 12 став (4) алинеја 8 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр.14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15, 192/15, 217/15, 30/16 и 83/18), Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони во име на Владата на Република Северна Македонија како основач на Технолошката индустриска развојна зона „Скопје 2“, на 30.4.2020 година го донесе следниот:

ТАРИФНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „СКОПЈЕ 2“ НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ „СКОПЈЕ 2“

I

	Опис на услуга	Цена во МКД
1.	Месечен паушал за одржување на инфраструктурата во ТИРЗ „Скопје 2“ - одржување на инфраструктурата во границите на зоната и одржување на јавни површини= 1 мкд/ м²; - одржување на уличното осветлување на јавните површини во зоната= 1 мкд/ м² - 24-часовно физичко обезбедување на зоната= 1 мкд/ м² - 24-часовна контрола при влез и излез во зоната= 1 мкд/ м² - обезбедување на услови за работа на Царинскиот орган= 1 мкд/ м²	5,00 МКД/м² закупен простор
2.	Запис за влез/излез при обавување на увоз, извоз, реекспорт и евиденција за влез и излез на стоки во ТИРЗ согласно Правилникот за задолжителните податоци кои треба да ги содржи евиденцијата и записот од евиденцијата за внесување или изнесување на стоки/добра во или од технолошката индустриска развојна зона и образецот од записот од евиденцијата. Наплатата се врши по број на изготвени Записи за влез/излез во и од ТИРЗ „Скопје 2“.	450,00 МКД по запис
3.	Мерење на вага на возило	450,00 МКД
4.	Закупнина за 1м² затворен магацински простор	200,00 МКД месечно
5.	Закупнина за 1м² отворен магацински простор	60,00 МКД месечно
6.	Поставување на контејнери за опслужување на корисници до 5м²	6.000,00 МКД месечно
7.	Поставување на контејнери за опслужување на корисници до 15м²	8.500,00 МКД месечно
8.	Поставување на контејнери за опслужување на корисници до 30м²	12.500,00 МКД месечно
9.	Долготраен и краткотраен закуп на градежно земјиште за инфраструктурните објекти во рамките на зоната кои ги градат субјектите даватели на јавни услуги кои се надлежни за изградба на електроенергетска, водоводна, канализациона, гасоводна и телекомуникациска инфраструктура	600,00 МКД/м² месечно
10.	Услуги со повеќенаменска машина	2.500,00 МКД/1 час

*Износите во табелата се дадени без вклучен ДДВ.

II

Во случај кога за потребите на корисник на технолошко индустриска развојна зона закупац на земјиште кој има склучено договор за закуп на земјиште во технолошката индустриска развојна зона ќе гради објект во технолошката индустриска развојна зона, обврските од делот I точка 1 од овој тарифник, паѓаат на товар на закупацот на земјиштето кој ќе го гради објектот за потребите на корисникот.

III

Во случај кога за потребите на корисник на технолошко индустриска развојна зона закупац на земјиште кој има склучено договор за закуп на земјиште во технолошката индустриска развојна зона, износите на услугите утврдени во делот I точка 1 од овој тарифник ќе се фактурираат со пресметано ДДВ.

IV

Висината на надоместокот за поставување на инсталации во рамките на опфатот на зоната согласно Законот за градежно земјиште, се утврдува според Уредбата за висината на цената на градежното земјиште сопственост на Република Македонија и висината на посебните трошоци за спроведување на постапките за отуѓување, давање под закуп и за засновањето на право на стварна службеност.

V

Надоместоците за услугите од дел I од овој тарифник се наплатуваат во рок од 15 дена од денот кога корисникот односно закупац на земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник ја примил фактурата во архивата на корисникот односно на закупацот на земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник. Во фактурата ќе се пресметуваат износи согласно исполнувањето на услугите. Доколку некои од услугите од дел I точка 1 од овој тарифник не се обезбедени од страна на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, за конкретна парцела на корисникот односно закупацот на земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник, фактурите ќе бидат намалени за износот на поединечната услуга која не е обезбедена, за што Управниот одбор ќе донесе посебна одлука за намалување односно за нефактурирање за услуги кои не се обезбедени од страна на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.

Обврската за надоместоците од дел I точки 1 и 2 од овој тарифник, корисникот односно закупац на земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник е обврзан да ја плаќа од денот на добивање на Решение за започнување со работа на корисникот од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони согласно член 33 став 3 и 4 од Законот за ТИРЗ.

VI

Изготвувањето на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ „Скопје 2“ од дел I точка 2 на овој тарифник се врши по избор на корисникот и тоа: по превозно средство или по фактура за стока транспортирана со повеќе превозни средства со неограничен број на влез/излез на превозни средства во текот на денот најдоцна до 24 часот.

Секоја стока со вредност помала од 6.200,00 МКД е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ „Скопје 2“ и мерење на вага на возило од дел I точки 2 и 3 на овој тарифник.

По исклучок од став 1 на овој дел домашна стока која со вкупен износ на надоместок за извршен промет, без данок на додадена вредност, е еднаков или помал од 60.000,00 денари, како и во случај при промет на домашна стока наменета за крајна потрошувачка согласно со Законот за данокот на додадена вредност, е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ „Скопје 2“ од дел I точки 2 и 3 на овој тарифник согласно член 41 од Законот за технолошки индустриски развојни зони.

Стока наменета за испитување, истражување, анализирање или тестирање согласно со член 196 точка 8 од Царинскиот закон е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ „Скопје 2“ од дел I точки 2 и 3 на овој тарифник.

VII

Со денот на влегувањето во сила на овој тарифник престанува да важи Тарифникот на основаот на ТИРЗ „Скопје 2“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Скопје 2“ („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.49/20).

VIII

Овој тарифник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од Владата на Република Северна Македонија.

Бр. 01 - 676/5
30 април 2020 година
Скопје

Претседател
на Управен одбор,
Виктор Андонов, с.р.

1696.

Врз основа на член 12 став (4) алинеја 8 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр.14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15, 192/15, 217/15, 30/16 и 83/18), Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони во име на Владата на Република Северна Македонија како основач на Технолошката индустриска развојна зона „Штип“, на 30.4.2020 година го донесе следниот:

ТАРИФНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „ШТИП“ НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ „ШТИП“

I

Опис на услуга	Цена во МКД
1. Месечен паушал за одржување на инфраструктурата во ТИРЗ „Штип“ - одржување на инфраструктурата во границите на зоната и одржување на јавни површини= 0,62 мкд/ м²; - одржување на уличното осветлување на јавните површини во зоната= 0,62 мкд/ м² - 24-часовно физичко обезбедување на зоната= 0,62 мкд/ м² - 24-часовна контрола при влез и излез во зоната= 0,62 мкд/ м² - обезбедување на услови за работа на Царинскиот орган= 0,62 мкд/ м²	3,10 МКД/м² закупен простор
2. Запис за влез/излез при обавување на увоз, извоз, реекспорт и евиденција за влез и излез на стоки во ТИРЗ согласно Правилникот за задолжителните податоци кои треба да ги содржи евиденцијата и записот од евиденцијата за внесување или изнесување на стоки/добра во или од технолошка индустриска развојна зона и образецот од записот од евиденцијата. Наплатата се врши по број на изготвени Записи за влез/излез во и од ТИРЗ „Штип“.	450,00 МКД по запис
3. Мерење на вага на возило	450,00 МКД
4. Закупнина за 1м² затворен магацински простор	200,00 МКД месечно
5. Закупнина за 1м² отворен магацински простор	60,00 МКД месечно
6. Поставување на контејнери за опслужување на корисници до 5м²	6.000,00 МКД месечно
7. Поставување на контејнери за опслужување на корисници до 15м²	8.500,00 МКД месечно
8. Поставување на контејнери за опслужување на корисници до 30м²	12.500,00 МКД месечно
9. Закупнина за поставување на банкомат	6.000,00 МКД месечно
10. Долготраен и краткотраен закуп на градежно земјиште за инфраструктурните објекти во рамките на зоната кои ги градат субјектите даватели на јавни услуги кои се надлежни за изградба на електроенергетска, водоводна, канализациона, гасоводна и телекомуникациска инфраструктура	600,00 МКД/ м² месечно
11. Услуги со повеќенаменска машина	2.500,00 МКД/ 1 час

*Износите во табелата се дадени без вклучен ДДВ.

II

Во случај кога за потребите на корисник на технолошко индустриска развојна зона закупац на земјиште кој има склучено договор за закуп на земјиште во технолошката индустриска развојна зона ќе гради објект во технолошката индустриска развојна зона, обврските од делот I точка 1 од овој тарифник, паѓаат на товар на закупацот на земјиштето кој ќе го гради објектот за потребите на корисникот.

III

Во случај кога за потребите на корисник на технолошко индустриска развојна зона закупац на земјиште кој има склучено договор за закуп на земјиште во технолошката индустриска развојна зона, износите на услугите утврдени во делот I точка 1 од овој тарифник ќе се фактурираат со пресметано ДДВ.

IV

Висината на надоместокот за поставување на инсталации во рамките на опфатот на зоната согласно Законот за градежно земјиште, се утврдува според Уредбата за висината на цената на градежното земјиште сопственост на Република Македонија и висината на посебните трошоци за спроведување на постапките за отуѓување, давање под закуп и за засновањето на право на стварна службеност.

V

Надоместоците за услугите од дел I од овој тарифник се наплатуваат во рок од 15 дена од денот кога корисникот односно закупац на земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник ја примил фактурата во архивата на корисникот односно на закупацот на земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник. Во фактурата ќе се пресметуваат износи согласно исполнувањето на услугите. Доколку некои од услугите од дел I точка 1 од овој тарифник не се обезбедени од страна на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, за конкретна парцела на корисникот односно закупацот на земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник, фактурите ќе бидат намалени за износот на поединечната услуга која не е обезбедена, за што Управниот одбор ќе донесе посебна одлука за намалување односно за нефактурирање за услуги кои не се обезбедени од страна на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.

Обврската за надоместоците од дел I точки 1 и 2 од овој тарифник, корисникот односно закупац на земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник е обврзан да ја плаќа од денот на добивање на Решение за започнување со работа на корисникот од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони согласно член 33 став 3 и 4 од Законот за ТИРЗ.

VI

Изготвувањето на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ „Штип“ од дел I точка 2 на овој тарифник се врши по избор на корисникот и тоа: по превозно средство или по фактура за стока транспортирана со повеќе превозни средства со неограничен број на влез/излез на превозни средства во текот на денот најдоцна до 24 часот.

Секоја стока со вредност помала од 6.200,00 МКД е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ „Штип“ и мерење на вага на возило од дел I точки 2 и 3 на овој тарифник.

По исклучок од став 1 на овој дел домашна стока која со вкупен износ на надоместок за извршен промет, без данок на додадена вредност, е еднаков или помал од 60.000,00 денари, како и во случај при промет на домашна стока наменета за крајна потрошувачка согласно со Законот за данокот на додадена вредност, е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ „Штип“ од дел I точки 2 и 3 на овој тарифник согласно член 41 од Законот за технолошки индустриски развојни зони.

Стока наменета за испитување, истражување, анализирање или тестирање согласно со член 196 точка 8 од Царинскиот закон е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ „Штип“ од дел I точки 2 и 3 на овој тарифник.

VII

Со денот на влегувањето во сила на овој тарифник престанува да важи Тарифникот на основачот на ТИРЗ „Штип“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Штип“ („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.49/20).

VIII

Овој тарифник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од Владата на Република Северна Македонија.

Бр. 01 – 676/6
30 април 2020 година
Скопје

Претседател
на Управен одбор,
Виктор Андонов, с.р.

1697.

Врз основа на член 12 став (4) алинеја 8 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр.14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15, 192/15, 217/15, 30/16 и 83/18), Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони во име на Владата на Република Северна Македонија како основач на Технолошката индустриска развојна зона „Струга“, на 30.4.2020 година го донесе следниот:

ТАРИФНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „СТРУГА“ НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ „СТРУГА“

I

Опис на услуга	Цена во МКД
1. Месечен пашал за одржување на инфраструктурата во ТИРЗ „Струга“ - одржување на инфраструктурата во границите на зоната и одржување на јавни површини= 0,62 мкд/ м²; - одржување на уличното осветлување на јавните површини во зоната= 0,62 мкд/ м² - 24-часовно физичко обезбедување на зоната= 0,62 мкд/ м² - 24-часовна контрола при влез и излез во зоната= 0,62 мкд/ м² - обезбедување на услови за работа на Царинскиот орган= 0,62 мкд/ м²	3,10 МКД/м² закупен простор
2. Запис за влез/излез при обавување на увоз, извоз, реекспорт и евиденција за влез и излез на стоки во ТИРЗ согласно Правилникот за задолжителните податоци кои треба да ги содржи евиденцијата и записот од евиденцијата за внесување или изнесување на стоки/добра во или од технолошка индустриска развојна зона и образецот од записот од евиденцијата. Наплатата се врши по број на изготвени Записи за влез/излез во и од ТИРЗ „Струга“.	450,00 МКД по запис
3. Мерење на вага на возило	450,00 МКД
4. Закупнина за 1м² затворен магацински простор	200,00 МКД месечно
Закупнина за 1м² отворен магацински простор	60,00 МКД месечно
5.	
6. Поставување на контејнери за опслужување на корисници до 5м²	6.000,00 МКД месечно
7. Поставување на контејнери за опслужување на корисници до 15м²	8.500,00 МКД месечно
8. Поставување на контејнери за опслужување на корисници до 30м²	12.500,00 МКД месечно
9. Закупнина за поставување на банкомат	6.000,00 МКД месечно
10. Долготраен и краткотраен закуп на градежно земјиште за инфраструктурните објекти во рамките на зоната кои ги градат субјектите даватели на јавни услуги кои се надлежни за изградба на електроенергетска, водоводна, канализациона, гасоводна и телекомуникациска инфраструктура	600,00 МКД/ м² месечно
11. Услуги со повеќенаменска машина	2.500,00 МКД/ 1 час

*Износите во табелата се дадени без вклучен ДДВ.

II

Во случај кога за потребите на корисник на технолошко индустриска развојна зона закупец на земјиште кој има склучено договор за закуп на земјиште во технолошката индустриска развојна зона ќе гради објект во технолошката индустриска развојна зона, обврските од делот I точка 1 од овој тарифник, паѓаат на товар на закупецот на земјиштето кој ќе го гради објектот за потребите на корисникот.

III

Во случај кога за потребите на корисник на технолошко индустриска развојна зона закупец на земјиште кој има склучено договор за закуп на земјиште во технолошката индустриска развојна зона, износите на услугите утврдени во делот I точка 1 од овој тарифник ќе се фактурираат со пресметано ДДВ.

IV

Висината на надоместокот за поставување на инсталации во рамките на опфатот на зоната согласно Законот за градежно земјиште, се утврдува според Уредбата за висината на цената на градежното земјиште сопственост на Република Македонија и висината на посебните трошоци за спроведување на постапките за отуѓување, давање под закуп и за засновањето на право на стварна службеност.

V

Надоместоците за услугите од дел I од овој тарифник се наплатуваат во рок од 15 дена од денот кога корисникот односно закупец на земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник ја примил фактурата во архивата на корисникот односно на закупецот на земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник. Во фактурата ќе се пресметуваат износи согласно исполнувањето на услугите. Доколку некои од услугите од дел I точка 1 од овој тарифник не се обезбедени од страна на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, за конкретна парцела на корисникот односно закупецот на земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник, фактурите ќе бидат намалени за износот на поединечната услуга која не е обезбедена, за што Управниот одбор ќе донесе посебна одлука за намалување односно за нефактурирање за услуги кои не се обезбедени од страна на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.

Обврската за надоместоците од дел I точки 1 и 2 од овој тарифник, корисникот односно закупец на земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник е обврзан да ја плаќа од денот на добивање на Решение за започнување со работа на корисникот од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони согласно член 33 став 3 и 4 од Законот за ТИРЗ.

VI

Изготвувањето на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ "Струга" од дел I точка 2 на овој тарифник се врши по избор на корисникот и тоа: по превозно средство или по фактура за стока транспортирана со повеќе превозни средства со неограничен број на влез/излез на превозни средства во текот на денот најдоцна до 24 часот.

Секоја стока со вредност помала од 6.200,00 МКД е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ "Струга" и мерење на вага на возило од дел I точки 2 и 3 на овој тарифник.

По исклучок од став I на овој дел домашна стока која со вкупен износ на надоместок за извршен промет, без данок на додадена вредност, е еднаков или помал од 60.000,00 денари, како и во случај при промет на домашна стока наменета за крајна потрошувачка согласно со Законот за данокот на додадена вредност, е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ "Струга" од дел I точки 2 и 3 на овој тарифник согласно член 41 од Законот за технолошки индустриски развојни зони.

Стока наменета за испитување, истражување, анализирање или тестирање согласно со член 196 точка 8 од Царинскиот закон е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ "Струга" од дел I точки 2 и 3 на овој тарифник.

VII

Со денот на влегувањето во сила на овој тарифник престанува да важи Тарифникот на основачот на ТИРЗ "Струга" на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ "Струга" ("Службен весник на Република Северна Македонија" бр.49/20).

VIII

Овој тарифник влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Северна Македонија", а ќе се објави по добивањето на согласност од Владата на Република Северна Македонија.

Бр. 01 - 676/7
30 април 2020 година
Скопје

Претседател
на Управен одбор,
Виктор Андонов, с.р.

1698.

Врз основа на член 12 став (4) алинеја 8 од Законот за технолошки индустриски развојни зони ("Службен весник на Република Македонија" бр.14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15, 192/15, 217/15, 30/16 и 83/18), Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони во име на Владата на Република Северна Македонија како основач на Технолошката индустриска развојна зона "Струмица", на 30.4.2020 година го донесе следниот:

ТАРИФНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ "СТРУМИЦА" НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ "СТРУМИЦА"

I

	Опис на услуга	Цена во МКД
1.	Месечен паушал за одржување на инфраструктурата во ТИРЗ "Струмица" - одржување на инфраструктурата во границите на зоната и одржување на јавни површини= 0,62 мкд/ м²; - одржување на уличното осветлување на јавните површини во зоната= 0,62 мкд/ м² - 24-часовно физичко обезбедување на зоната= 0,62 мкд/ м² - 24-часовна контрола при влез и излез во зоната= 0,62 мкд/ м² - обезбедување на услови за работа на Царинскиот орган= 0,62 мкд/ м²	3,10 МКД/м² закупен простор
2.	Запис за влез/излез при обавување на увоз, извоз, реекспорт и евиденција за влез и излез на стоки во ТИРЗ согласно Правилникот за задолжителните податоци кои треба да ги содржи евиденцијата и записот од евиденцијата за внесување или изнесување на стоки/добра во или од технолошка индустриска развојна зона и образецот од записот од евиденцијата. Наплатата се врши по број на изготвени Записи за влез/излез во и од ТИРЗ "Струмица".	450,00 МКД по запис
3.	Мерење на вага на возило	450,00 МКД
4.	Закупнина за 1м² затворен магацински простор	200,00 МКД месечно
5.	Закупнина за 1м² отворен магацински простор	60,00 МКД месечно
6.	Поставување на контејнери за опслужување на корисници до 5м²	6.000,00 МКД месечно
7.	Поставување на контејнери за опслужување на корисници до 15м²	8.500,00 МКД месечно
8.	Поставување на контејнери за опслужување на корисници до 30м²	12.500,00 МКД месечно
9.	Закупнина за поставување на банкомат	6.000,00 МКД месечно
10.	Долготраен и краткотраен закуп на градежно земјиште за инфраструктурните објекти во рамките на зоната кои ги градат субјектите даватели на јавни услуги кои се надлежни за изградба на електроенергетска, водоводна, канализациона, гасоводна и телекомуникациска инфраструктура	600,00 МКД/ м² месечно
11.	Услуги со повеќенаменска машина	2.500,00 МКД/ 1 час

*Износите во табелата се дадени без вклучен ДДВ.

II

Во случај кога за потребите на корисник на технолошко индустриска развојна зона закупец на земјиште кој има склучено договор за закуп на земјиште во технолошката индустриска развојна зона ќе гради објект во технолошката индустриска развојна зона, обврските од делот I точка 1 од овој тарифник, паѓаат на товар на закупецот на земјиштето кој ќе го гради објектот за потребите на корисникот.

III

Во случај кога за потребите на корисник на технолошко индустриска развојна зона закупец на земјиште кој има склучено договор за закуп на земјиште во технолошката индустриска развојна зона, износите на услугите утврдени во делот I точка 1 од овој тарифник ќе се фактурираат со пресметано ДДВ.

IV

Висината на надоместокот за поставување на инсталации во рамките на опфатот на зоната согласно Законот за градежно земјиште, се утврдува според Уредбата за висината на цената на градежното земјиште сопственост на Република Македонија и висината на посебните трошоци за спроведување на постапките за отуѓување, давање под закуп и за засновањето на право на стварна службеност.

V

Надоместоците за услугите од дел I од овој тарифник се наплатуваат во рок од 15 дена од денот кога корисникот односно закупец на земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник ја примил фактурата во архивата на корисникот односно на закупецот на земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник. Во фактурата ќе се пресметуваат износи согласно исполнувањето на услугите. Доколку некои од услугите од дел I точка 1 од овој тарифник не се обезбедени од страна на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, за конкретна парцела на корисникот односно закупецот на земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник, фактурите ќе бидат намалени за износот на поединечната услуга која не е обезбедена, за што Управниот одбор ќе донесе посебна одлука за намалување односно за нефактурирање за услуги кои не се обезбедени од страна на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.

Обврската за надоместоците од дел I точки 1 и 2 од овој тарифник, корисникот односно закупец на земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник е обврзан да ја плаќа од денот на добивање на Решение за започнување со работа на корисникот од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони согласно член 33 став 3 и 4 од Законот за ТИРЗ.

VI

Изготвувањето на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ “Струмица” од дел I точка 2 на овој тарифник се врши по избор на корисникот и тоа: по превозно средство или по фактура за стока транспортирана со повеќе превозни средства со неограничен број на влез/излез на превозни средства во текот на денот најдоцна до 24 часот.

Секоја стока со вредност помала од 6.200,00 МКД е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ “Струмица” и мерење на вага на возило од дел I точки 2 и 3 на овој тарифник.

По исклучок од став 1 на овој дел домашна стока која со вкупен износ на надоместок за извршен промет, без данок на додадена вредност, е еднаков или помал од 60.000,00 денари, како и во случаи при промет на домашна стока наменета за крајна потрошувачка согласно со Законот за данокот на додадена вредност, е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ “Струмица” од дел I точки 2 и 3 на овој тарифник согласно член 41 од Законот за технолошки индустриски развојни зони.

Стока наменета за испитување, истражување, анализирање или тестирање согласно со член 196 точка 8 од Царинскиот закон е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ “Струмица” од дел I точки 2 и 3 на овој тарифник.

VII

Со денот на влегувањето во сила на овој тарифник престанува да важи Тарифникот на основачот на ТИРЗ “Струмица” на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ “Струмица” („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.49/20).

VIII

Овој тарифник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од Владата на Република Северна Македонија.

Бр. 01 – 676/8
30 април 2020 година
Скопје

Претседател
на Управен одбор,
Виктор Андонов, с.р.

1699.

Врз основа на член 12 став (4) алинеја 8 од Законот за технолошки индустриски развојни зони (“Службен весник на Република Македонија” бр.14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15, 192/15, 217/15, 30/16 и 83/18), Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони во име на Владата на Република Северна Македонија како основач на Технолошката индустриска развојна зона “Берово”, на 30.04.2020 година го донесе следниот

ТАРИФНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „БЕРОВО“ НА НАДО- МЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ „БЕРОВО“

I	
Опис на услуга	Цена во МКД
1. Месечен напал за одржување на инфраструктурата во ТИРЗ “Берово” - одржување на инфраструктурата во границите на зоната и одржување на јавни површини = 0,20 мкд/м²; - одржување на уличното осветлување на јавните површини во зоната= 0,20 мкд/м² - 24-часовно физичко обезбедување на зоната= 0,20 мкд/м² - 24-часовна контрола при влез и излез во зоната= 0,20 мкд/м² - обезбедување на услови за работа на Царинскиот орган= 0,20 мкд/м²	1,00 МКД/м² закупен простор
2. Запис за влез/излез при обавување на увоз, извоз, реекспорт и евиденција за влез и излез на стоки во ТИРЗ согласно Правилникот за задолжителните податоци кои треба да ги содржи евиденцијата и записот од евиденцијата за внесување или изнесување на стоки/доба во или од технолошка индустриска развојна зона и образецот од записот од евиденцијата. Наплатата се врши по број на изготвени Записи за влез/излез во и од ТИРЗ “Берово”.	450,00 МКД по запис
3. Мерење на вага на возило	450,00 МКД
4. Закупнина за 1м² затворен магацински простор	200,00 МКД месечно
5. Закупнина за 1м² отворен магацински простор	60,00 МКД месечно
6. Поставување на контејнери за опслужување на корисници до 5м³	6.000,00 МКД месечно
7. Поставување на контејнери за опслужување на корисници до 15м³	8.500,00 МКД месечно
8. Поставување на контејнери за опслужување на корисници до 30м³	12.500,00 МКД месечно
9. Закупнина за поставување на банкомат	6.000,00 МКД месечно
10. Долготраен и краткотраен закуп на градежно земјиште за инфраструктурните објекти во рамките на зоната кои ги градат субјектите даватели на јавни услуги кои се надежни за изградба на електроенергетска, водоводна, канализациона, гасоводна и телекомуникациска инфраструктура	600,00 МКД/м² месечно

*Износите во табелата се дадени без вклучен ДДВ.

II

Во случај кога за потребите на корисник на технолошко индустриска развојна зона закупац на земјиште кој има склучено договор за закуп на земјиште во технолошката индустриска развојна зона ќе гради објект во технолошката индустриска развојна зона, обврските од делот I точка 1 од овој тарифник, паѓаат на товар на закупацот на земјиштето кој ќе го гради објектот за потребите на корисникот.

III

Во случај кога за потребите на корисник на технолошко индустриска развојна зона закупац на земјиште кој има склучено договор за закуп на земјиште во технолошката индустриска развојна зона, износите на услугите утврдени во делот I точка 1 од овој тарифник ќе се фактурираат со пресметано ДДВ.

IV

Висината на надоместокот за поставување на инсталации во рамките на опфатот на зоната согласно Законот за градежно земјиште, се утврдува според Уредбата за висината на цената на градежното земјиште сопственост на Република Македонија и висината на посебните трошоци за спроведување на постапките за отуѓување, давање под закуп и за засновањето на право на стварна службеност.

V

Надоместоците за услугите од дел I од овој тарифник се наплатуваат во рок од 15 дена од денот кога корисникот односно закупац на земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник ја примил фактурата во архивата на корисникот односно на закупацот на земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник. Во фактурата ќе се пресметуваат износи согласно исполнувањето на услугите. Доколку некои од услугите од дел I точка 1 од овој тарифник не се обезбедени од страна на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, за конкретна парцела на корисникот односно закупацот на земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник, фактурите ќе бидат намалени за износот на поединечната услуга која не е обезбедена, за што Управниот одбор ќе донесе посебна одлука за намалување односно за нефактурирање за услуги кои не се обезбедени од страна на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.

Обврската за надоместоците од дел I точки 1 и 2 од овој тарифник, корисникот односно закупац на земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник е обврзан да ја плаќа од денот на добивање на Решение за започнување со работа на корисникот од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони согласно член 33 став 3 и 4 од Законот за ТИРЗ.

VI

Изготвувањето на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ "Берово" од дел I точка 2 на овој тарифник се врши по избор на корисникот и тоа: по превозно средство или по фактура за стока транспортирана со повеќе превозни средства со неограничен број на влез/излез на превозни средства во текот на денот најдоцна до 24 часот.

Секоја стока со вредност помала од 6.200,00 МКД е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ "Берово" и мерење на вага на возило од дел I точки 2 и 3 на овој тарифник.

По исклучок од став 1 на овој дел домашна стока која со вкупен износ на надоместок за извршен промет, без данок на додадена вредност, е еднаков или помал од 60.000,00 денари, како и во случаи при промет на домашна стока наменета за крајна потрошувачка согласно со Законот за данокот на додадена вредност, е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ "Берово" од дел I точки 2 и 3 на овој тарифник согласно член 41 од Законот за технолошки индустриски развојни зони.

Стока наменета за испитување, истражување, анализирање или тестирање согласно со член 196 точка 8 од Царинскиот закон е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ "Берово" од дел I точки 2 и 3 на овој тарифник.

VII

Со денот на влегувањето во сила на овој тарифник престанува да важи Тарифникот на основачот на ТИРЗ "Берово" на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ "Берово" („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.49/20).

VIII

Овој тарифник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од Владата на Република Северна Македонија.

Бр. 01 – 676/9
30 април 2020 година
Скопје

Претседател
на Управен одбор,
Виктор Андонов, с.р.

1700.

Врз основа на член 12 став (4) алинеја 8 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр.14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15, 192/15, 217/15, 30/16 и 83/18), Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони во име на Владата на Република Северна Македонија како основач на Технолошката индустриска развојна зона "Виница", на 30.04.2020 година го донесе следниот:

ТАРИФНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „ВИНИЦА“ НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ „ВИНИЦА“

I

	Опис на услуга	Цена во МКД
1.	Месечен паушал за одржување на инфраструктурата во ТИРЗ "Виница" - одржување на инфраструктурата во границите на зоната и одржување на јавни површини= 0,40 мкд/ м²; - одржување на уличното осветлување на јавните површини во зоната= 0,40 мкд/ м²; - 24-часовно физичко обезбедување на зоната= 0,40 мкд/ м²; - 24-часовна контрола при влез и излез во зоната= 0,40 мкд/ м²; - обезбедување на услови за работа на Царинскиот орган= 0,40 мкд/ м²	2,00 МКД/м² закупен простор
2.	Запис за влез/излез при обавување на увоз, извоз, реекспорт и евиденција за влез и излез на стоки во ТИРЗ согласно Правилникот за задолжителните податоци кои треба да ги содржи евиденцијата и записот од евиденцијата за внесување или изнесување на стоки/добра во или од технолошка индустриска развојна зона и образецот од записот од евиденцијата. Наплатата се врши по број на изготвени Записи за влез/излез во и од ТИРЗ "Виница".	450,00 МКД по запис
3.	Мерење на вага на возило	450,00 МКД
4.	Закупнина за 1м² затворен магацински простор	200,00 МКД месечно
5.	Закупнина за 1м² отворен магацински простор	60,00 МКД месечно
6.	Поставување на контејнери за опслужување на корисници до 5м²	6.000,00 МКД месечно
7.	Поставување на контејнери за опслужување на корисници до 15м²	8.500,00 МКД месечно
8.	Поставување на контејнери за опслужување на корисници до 30м²	12.500,00 МКД месечно
9.	Закупнина за поставување на банкомат	6.000,00 МКД месечно
10.	Долготраен и краткотраен закуп на градежно земјиште за инфраструктурните објекти во рамките на зоната кои ги градат субјектите даватели на јавни услуги кои се надлежни за изградба на електроенергетска, водоводна, канализациона, гасоводна и телекомуникациска инфраструктура	600,00 МКД/ м² месечно

*Износите во табелата се дадени без вклучен ДДВ.

II

Во случај кога за потребите на корисник на технолошко индустриска развојна зона закупец на земјиште кој има склучено договор за закуп на земјиште во технолошката индустриска развојна зона ќе гради објект во технолошката индустриска развојна зона, обврските од делот I точка 1 од овој тарифник, паѓаат на товар на закупецот на земјиштето кој ќе го гради објектот за потребите на корисникот.

III

Во случај кога за потребите на корисник на технолошко индустриска развојна зона закупец на земјиште кој има склучено договор за закуп на земјиште во технолошката индустриска развојна зона ќе гради објект во технолошката индустриска развојна зона, износите на услугите утврдени во делот I точка 1 од овој тарифник ќе се фактурираат со пресметано ДДВ.

IV

Висината на надоместокот за поставување на инсталации во рамките на опфатот на зоната согласно Законот за градежно земјиште, се утврдува според Уредбата за висината на цената на градежното земјиште сопственост на Република Македонија и висината на посебните трошоци за спроведување на постапките за отуѓување, давање под закуп и за засновањето на право на стварна службеност.

V

Надоместоците за услугите од дел I од овој тарифник се наплатуваат во рок од 15 дена од денот кога корисникот односно закупец на земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник ја примил фактурата во архивата на корисникот односно на закупецот на земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник. Во фактурата ќе се пресметуваат износи согласно исполнувањето на услугите. Доколку некои од услугите од дел I точка 1 од овој тарифник не се обезбедени од страна на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, за конкретна парцела на корисникот односно закупецот на земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник, фактурите ќе бидат намалени за износот на поединечната услуга која не е обезбедена, за што Управниот одбор ќе донесе посебна одлука за намалување односно за нефактурирање за услуги кои не се обезбедени од страна на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.

Обврската за надоместоците од дел I точки 1 и 2 од овој тарифник, корисникот односно закупец на земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник е обврзан да ја плаќа од денот на добивање на Решение за започнување со работа на корисникот од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони согласно член 33 став 3 и 4 од Законот за ТИРЗ.

VI

Изготвувањето на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ "Виница" од дел I точка 2 на овој тарифник се врши по избор на корисникот и тоа: по превозно средство или по фактура за стока транспортирана со повеќе превозни средства со неограничен број на влез/излез на превозни средства во текот на денот најдоцна до 24 часот.

Секоја стока со вредност помала од 6.200,00 МКД е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ "Виница" и мерење на вага на возило од дел I точки 2 и 3 на овој тарифник.

По исклучок од став 1 на овој дел домашна стока која со вкупен износ на надоместок за извршен промет, без данок на додадена вредност, е еднаков или помал од 60.000,00 денари, како и во случаи при промет на домашна стока наменета за крајна потрошувачка согласно со Законот за данокот на додадена вредност, е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ "Виница" од дел I точки 2 и 3 на овој тарифник согласно член 41 од Законот за технолошки индустриски развојни зони.

Стокa наменета за испитување, истражување, анализирање или тестирање согласно со член 196 точка 8 од Царинскиот закон е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ "Виница" од дел I точки 2 и 3 на овој тарифник.

VII

Со денот на влегувањето во сила на овој тарифник престанува да важи Тарифникот на основачот на ТИРЗ "Виница" на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ "Виница" („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.49/20).

VIII

Овој тарифник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од Владата на Република Северна Македонија.

Бр. 01-676/10
30 април 2020 година
Скопје

Претседател
на Управен одбор,
Виктор Андонов, с.р.

1701.

Врз основа на член 12 став (4) алинеја 8 од Законот за технолошки индустриски развојни зони ("Службен весник на Република Македонија" бр.14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15, 192/15, 217/15, 30/16 и 83/18), Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони во име на Владата на Република Северна Македонија како основач на Технолошката индустриска развојна зона "Прилеп", на 30.04.2020 година го донесе следниот:

ТАРИФНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „ПРИЛЕП“ НА НА- ДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ „ПРИЛЕП“

I

	Опис на услуга	Цена во МКД
1.	Месечен паушал за одржување на инфраструктурата во ТИРЗ „Прилеп“ - одржување на инфраструктурата во границите на зоната и одржување на јавни површини= 0,62 мкд/ м²; - одржување на уличното осветлување на јавните површини во зоната= 0,62 мкд/ м²; - 24-часовно физичко обезбедување на зоната= 0,62 мкд/ м²; - 24-часовна контрола при влез и излез во зоната= 0,62 мкд/ м²; - обезбедување на услови за работа на Царинскиот орган= 0,62 мкд/ м²	3,10 МКД/м² закупен простор
2.	Запис за влез/излез при обавување на увоз, извоз, реекспорт и евиденција за влез и излез на стоки во ТИРЗ согласно Правилникот за задолжителните податоци кои треба да ги содржи евиденцијата и записот од евиденцијата за внесување или изнесување на стоки/добра во или од технолошка индустриска развојна зона и образецот од записот од евиденцијата. Наплатата се врши по број на изготвени Записи за влез/излез во и од ТИРЗ „Прилеп“.	450,00 МКД по запис
3.	Мерење на вага на возило	450,00 МКД
4.	Закупнина за 1м² затворен магацински простор	200,00 МКД месечно
5.	Закупнина за 1м² отворен магацински простор	60,00 МКД месечно
6.	Поставување на контејнери за опслужување на корисници до 5м²	6.000,00 МКД месечно
7.	Поставување на контејнери за опслужување на корисници до 15м²	8.500,00 МКД месечно
8.	Поставување на контејнери за опслужување на корисници до 30м²	12.500,00 МКД месечно
9.	Закупнина за поставување на банкомат	6.000,00 МКД месечно
10.	Долготраен и краткотраен закуп на градежно земјиште за инфраструктурните објекти во рамките на зоната кои ги градат субјектите даватели на јавни услуги кои се надлежни за изградба на електроенергетска, водоводна, канализациона, гасоводна и телекомуникациска инфраструктура	600,00 МКД/м² месечно
11.	Услуги со повеќенаменска машина	2.500,00 МКД/1 час

*Износите во табелата се дадени без вклучен ДДВ.

II

Во случај кога за потребите на корисник на технолошко индустриска развојна зона закупец на земјиште кој има склучено договор за закуп на земјиште во технолошката индустриска развојна зона ќе гради објектот во технолошката индустриска развојна зона, обврските од делот I точка 1 од овој тарифник, паѓаат на товар на закупецот на земјиштето кој ќе го гради објектот за потребите на корисникот.

III

Во случај кога за потребите на корисник на технолошко индустриска развојна зона закупец на земјиште кој има склучено договор за закуп на земјиште во технолошката индустриска развојна зона ќе гради објектот во технолошката индустриска развојна зона, износите на услугите утврдени во делот I точка 1 од овој тарифник ќе се фактурираат со пресметано ДДВ.

IV

Висината на надоместокот за поставување на инсталации во рамките на опфатот на зоната согласно Законот за градежно земјиште, се утврдува според Уредбата за висината на цената на градежното земјиште сопственост на Република Македонија и висината на посебните трошоци за спроведување на постапките за отуѓување, давање под закуп и за засновањето на право на стварна службеност.

V

Надоместоците за услугите од дел I од овој тарифник се наплатуваат во рок од 15 дена од денот кога корисникот односно закупец на земјиште кој ќе гради објектот за потребите на корисник ја примил фактурата во архивата на корисникот односно на закупецот на земјиште кој ќе гради објектот за потребите на корисник. Во фактурата ќе се пресметуваат износи согласно ис-

полнувањето на услугите. Доколку некои од услугите од дел I точка 1 од овој тарифник не се обезбедени од страна на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, за конкретна парцела на корисникот односно закупецот на земјиште кој ќе гради објектот за потребите на корисник, фактурите ќе бидат намалени за износот на поединечната услуга која не е обезбедена, за што Управниот одбор ќе донесе посебна одлука за намалување односно за нефактурирање за услуги кои не се обезбедени од страна на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.

Обврската за надоместоците од дел I точки 1 и 2 од овој тарифник, корисникот односно закупец на земјиште кој ќе гради објектот за потребите на корисник е обврзан да ја плаќа од денот на добивање на Решение за започнување со работа на корисникот од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони согласно член 33 став 3 и 4 од Законот за ТИРЗ.

VI

Изготвувањето на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ „Прилеп“ од дел I точка 2 на овој тарифник се врши по избор на корисникот и тоа: по превозно средство или по фактура за стока транспортирана со повеќе превозни средства со неограничен број на влез/излез на превозни средства во текот на денот најдоцна до 24 часот.

Секоја стока со вредност помала од 6.200,00 МКД е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ „Прилеп“ и мерење на вага на возило од дел I точки 2 и 3 на овој тарифник.

По исклучок од став 1 на овој дел домашна стока која со вкупен износ на надоместок за извршен промет, без данок на додадена вредност, е еднаков или помал од 60.000,00 денари, како и во случаи при промет на домашна стока наменета за крајна потрошувачка согласно со Законот за данокот на додадена вредност, е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ „Прилеп“ од дел I точки 2 и 3 на овој тарифник согласно член 41 од Законот за технолошки индустриски развојни зони.

Стоката наменета за испитување, истражување, анализирање или тестирање согласно со член 196 точка 8 од Царинскиот закон е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ „Прилеп“ од дел I точки 2 и 3 на овој тарифник.

VII

Со денот на влегувањето во сила на овој тарифник престанува да важи Тарифникот на основачот на ТИРЗ „Прилеп“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Прилеп“ („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.49/20).

VIII

Овој тарифник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од Владата на Република Северна Македонија.

Бр. 01-676/11
30 април 2020 година
Скопје

Претседател
на Управен одбор,
Виктор Андонов, с.р.

1702.

Врз основа на член 12 став (4) алинеја 8 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр.14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15, 192/15, 217/15, 30/16 и 83/18), Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони во име на Владата на Република Северна Македонија како основач на Технолошката индустриска развојна зона „Гевгелија“, на 30.4.2020 година го донесе следниот:

**ТАРИФНИК
НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „ГЕВГЕЛИЈА“ НА
НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН
КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ „ГЕВГЕЛИЈА“**

I

	Опис на услуга	Цена во МКД
1.	Месечен паушал за одржување на инфраструктурата во ТИРЗ „Гевгелија“ - одржување на инфраструктурата во границите на зоната и одржување на јавни површини= 0,62 МКД/ м²; - одржување на уличното осветлување на јавните површини во зоната= 0,62 МКД/ м² - 24-часовно физичко обезбедување на зоната= 0,62 МКД/ м² - 24-часовна контрола при влез и излез во зоната= 0,62 МКД/ м² - обезбедување на услови за работа на Царинскиот орган= 0,62 МКД/ м²	3,10 МКД/м² закупен простор
2.	Запис за влез/излез при обавување на увоз, извоз, реекспорт и евиденција за влез и излез на стоки во ТИРЗ согласно Правилникот за задолжителните податоци кои треба да ги содржи евиденцијата и записот од евиденцијата за внесување или изнесување на стоки/добра во или од технолошката индустриска развојна зона и образецот од записот од евиденцијата. Наплатата се врши по број на изготвени Записи за влез/излез во и од ТИРЗ „Гевгелија“.	450,00 МКД по запис
3.	Мерење на вага на возило	450,00 МКД
4.	Закупнина за 1м² затворен магацински простор	200,00 МКД месечно
5.	Закупнина за 1м² отворен магацински простор	60,00 МКД месечно
6.	Поставување на контејнери за опслужување на корисници до 5м²	6.000,00 МКД месечно
7.	Поставување на контејнери за опслужување на корисници до 15м²	8.500,00 МКД месечно
8.	Поставување на контејнери за опслужување на корисници до 30м²	12.500,00 МКД месечно
9.	Закупнина за поставување на банкомат	6.000,00 МКД месечно
10.	Долготраен и краткотраен закуп на градежно земјиште за инфраструктурните објекти во рамките на зоната кои ги градат субјектите даватели на јавни услуги кои се надлежни за изградба на електроенергетска, водоводна, канализациона, гасоводна и телекомуникациска инфраструктура	600,00 МКД/м² месечно

*Износите во табелата се дадени без вклучен ДДВ.

II

Во случај кога за потребите на корисник на технолошко индустриска развојна зона закупец на земјиште кој има склучено договор за закуп на земјиште во технолошката индустриска развојна зона ќе гради објект во технолошката индустриска развојна зона, обврските од делот I точка 1 од овој тарифник, паѓаат на товар на закупецот на земјиштето кој ќе го гради објектот за потребите на корисникот.

III

Во случај кога за потребите на корисник на технолошко индустриска развојна зона закупец на земјиште кој има склучено договор за закуп на земјиште во технолошката индустриска развојна зона ќе гради објект во технолошката индустриска развојна зона, износите на услугите утврдени во делот I точка 1 од овој тарифник ќе се фактурираат со пресметано ДДВ.

IV

Висината на надоместокот за поставување на инсталации во рамките на опфатот на зоната согласно Законот за градежно земјиште, се утврдува според Уредбата за висината на цената на градежното земјиште сопственост на Република Македонија и висината на посебните трошоци за спроведување на постапките за отуѓување, давање под закуп и за засновањето на право на стварна службеност.

V

Надоместоците за услугите од дел I од овој тарифник се наплатуваат во рок од 15 дена од денот кога корисникот односно закупец на земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник ја примил фактурата во архивата на корисникот односно на закупецот на земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник. Во фактурата ќе се пресметуваат износи согласно исполнувањето на услугите. Доколку некои од услугите од дел I точка 1 од овој тарифник не се обезбедени од страна на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, за конкретна парцела на корисникот односно закупецот на земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник, фактурите ќе бидат намалени за износот на поединечната услуга која не е обезбедена, за што Управниот одбор ќе донесе посебна одлука за намалување односно за нефактурирање за услуги кои не се обезбедени од страна на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.

Обврската за надоместоците од дел I точки 1 и 2 од овој тарифник, корисникот односно закупец на земјиште кој ќе гради објект за потребите на корисник е обврзан да ја плаќа од денот на добивање на Решение за започнување со работа на корисникот од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони согласно член 33 став 3 и 4 од Законот за ТИРЗ.

VI

Изготвувањето на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ „Гевгелија“ од дел I точка 2 на овој тарифник се врши по избор на корисникот и тоа: по превозно средство или по фактура за стока транспортирана со повеќе превозни средства со неограничен број на влез/излез на превозни средства во текот на денот најдоцна до 24 часот.

Секоја стока со вредност помала од 6.200,00 МКД е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ „Гевгелија“ и мерење на вага на возило од дел I точки 2 и 3 на овој тарифник.

По исклучок од став 1 на овој дел домашна стока која со вкупен износ на надоместок за извршен промет, без данок на додадена вредност, е еднаков или помал од 60.000,00 денари, како и во случај при промет на домашна стока наменета за крајна потрошувачка согласно со Законот за данокот на додадена вредност, е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ „Гевгелија“ од дел I точки 2 и 3 на овој тарифник согласно член 41 од Законот за технолошки индустриски развојни зони.

Стока наменета за испитување, истражување, анализирање или тестирање согласно со член 196 точка 8 од Царинскиот закон е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ „Гевгелија“ од дел I точки 2 и 3 на овој тарифник.

VII

Со денот на влегувањето во сила на овој тарифник престанува да важи Тарифникот на основачот на ТИРЗ „Гевгелија“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Гевгелија“ („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.49/20).

VIII

Овој тарифник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од Владата на Република Северна Македонија.

Бр. 01-676/12
30 април 2020 година
Скопје

Претседател
на Управен одбор,
Виктор Андонов, с.р.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.

„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

ISSN 0354-1622



2020128